

ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС

Финансиски извештаи за годината која завршува на

31 Декември 2022 година

Извештај на независниот ревизор

Скопје, април 2023

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за промените во капиталот	4
Извештај за паричните текови	5
Белешки кон финансиските извештаи	6

Прилог 1: Годишна сметка за 2022 година

До
Акционерите и раководството на
ВЕТЕКС АД Велес

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2022 година, Извештај на сеопфатна добивка, Извештај за промените во главнината и Извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама, било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои

До
Акционерите и раководството на
ВЕТЕКС АД Велес

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)

што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на скупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

Основа за мислење со резерв

Како што е наведено во Извештајот за промени во главнината во финансиските извештаи на Друштвото, Друштвото ја зголемило акумулираната добивка со пренесување на обврската по основ на учество во резултатот за неисплатени дивиденди од минати години во износ од 30.711 илјади денари, што е спротивно на член 487 став 5 од Законот за трговски друштва.

Мислење со резерв

Според наше мислење, освен за ефектот од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерв, финансиските извештаи ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 Декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември

До
Акционерите и раководството на
ВЕТЕКС АД Велес

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)

2022 година, во согласност со MCP 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 Декември 2022 година, но истите не се конзистентни со поднесената годишна сметка за 2022 година, во однос на просечниот број на вработени за пресметковниот период, кој ќе се корегира со поднесување на ревизорскиот извештај и ревидираните финансиски извештаи.

27.04.2023 година

Ревизија Стојчевски РЕВИЗИЈА
СТОЈЧЕВСКИ
Надица Стојчевска
Директор



Надица Стојчевска
Овластен ревизор

„ВЕТЕКСАД ВЕЛЕС“ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА За годините што завршуваат на на 31. Декември 2022. и 2021. година (во 000ден.)			
	Белешки	31.Дек.2022	31.Дек.2021
A. СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	13	-	-
Материјални средства (нето)	13	116.542	107.259
Финансиски вложувања	13	12.427	12.639
Нетековни средства-нето		128.969	119.898
Тековни средства			
Залихи	14	106.510	152.084
Побарувања од купувачи и поврзани субјекти	15	17.483	5.505
Други краткорочни побарувања	16	6.933	11.799
Финансиски вложувања	16	-	-
Парични средства	17	15.216	6.140
АВР	16	7.160	258
Вкупно тековни средства		153.302	175.786
ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА		282.271	295.684
B. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	18	93.149	93.149
Законски резерви и ревалоризациони		11.623	11.623
Останати резерви		4.482	4.884
Акумулирана добивка		112.086	75.037
Добивка за деловната година		619	6.338
Загуба за деловната година (-)		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
Вкупно главнина и резерви		221.959	191.031
C. ОБВРСКИ			
Долгорочни финансиски обврски	19	18.523	12.324
Краткорочни финансиски обврски	20	936	66.626
Обврски спрема добавувачите	21	36.575	25.680
Обврски за аванси, депозити и кауции	22	-	-
Обврски спрема поврзани субјекти	22	-	-
Останати тековни обврски	22	4.278	23
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	22	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	22	-	-
ПВР	22	-	-
Вкупнообврски		60.312	104.653
ВКУПНА ПАСИВА - Главнина, резерви и обврски		282.271	295.684

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Драган Дамјаноски

Председател на УО
Галев Дејан

• ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС • ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА За годините што завршуваат на на 31. Декември 2022. и 2021. година			
			(во 000ден.)
Приходи од продажба	7	304.976	319.719
Останати приходи	8	16.454	4.684
Промени во вредноста на залихите		(177)	(587)
Материјали енергија	9	194.728	183.823
Бруто плати	10	68.168	76.016
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	21.733	20.768
Амортизација и вредносно усогласување	11	15.739	11.958
Други трошоци	11	15.065	23.101
Набавна вредност на продадени стоки и услуги	11	335	334
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		315.591	315.413
Оперативна добивка (загуба)		5.839	8.990
Приходи од финансирање	12	-	-
Расходи од финансирање	12	(2.454)	(1.051)
Добивка (загуба) од финансирање	12	(2.454)	(1.051)
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување		3.385	7.939
Вкупна добивка пред оданочување		3.385	7.939
Данок од добивката	23	2.589	647
Нето добивка (загуба) за финансиската година		796	7.292
Вонредни приходи		-	-
Вонредни расходи		-	-
Добивка од вонредни активности		-	-
Данок од добивка од вонредни активности		-	-
Нето добивка (загуба) од вонредни активности		-	-
Останатасеопфатнадобивка		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности постројки и опрема		-	-
Курсни разлики од преведување на странско работење		-	-
Промени во објективна вредност на финансиски средства расположиви за продажба		-	-
Промени во објективна вредностна инструменти за хецирање на паричните текови		-	-
Актуарски добивки/загуби пензиски планови на дефинирани користи		-	-
Удел во останата сеопфатната добивка на придружни друштва		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка		-	-
Нето останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		796	7.292
Сопствениците на матичното друштво		-	-
Не контролирано учество		-	-
Вкупна расположива сеопфатна добивка/загуба за финансиската година		796	7.292

Драган Дамјаноски
Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Драган Дамјаноски

Галев Дејан
Председател на УО
Галев Дејан

Велес, Април 2023. година

- 3 -



„ВЕТЕКАСАД ВЕЛЕС“

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ
За годините што завршуваат на
на 31. Декември 2022 и 2021. година**

(во 000 ден)

	31. Дек. 2022	31. Дек. 2021
ГОТОВИНСКИТЕКОВИ ОДДЕЛОВНИ(ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Нето добивка	796	7.292
Амортизација	13.953	11.958
Курсни разлики	-	-
Добивка од вложувања	-	-
Расходи од камати	-	-
Побарувања од купувачите	(11.978)	15.310
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Останати побарувања	4.866	(955)
Активни временски разграничувања	(6.902)	(4)
Залихи	45.574	(10.187)
Обврски спрема добавувачи	10.895	8.820
Обврски за примени аванси	-	-
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	(65.690)	(3.245)
Останати тековни обврски	4.255	10
Обврски спрема вработените	-	-
Обврски по даноци, придонеси и други давачки	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето готовински одлив (прилив) од деловни активности	(4.231)	28.999
ГОТОВИНСКИТЕКОВИ ОДИНЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	212	129
Набавки или оттуѓување на основни средства	(23.236)	(32.787)
Нето готовински одлив (прилив) од инвестициони активности	(23.024)	(32.658)
ГОТОВИНСКИТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долготочни кредити	6.199	(1.428)
Акционерски капитал	30.711	-
Резерви	-	-
Исплатени дивиденди	(579)	(586)
Нето готовински прилив (одлив) од финансиски активности	36.331	(2.014)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	9.076	(5.673)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	6.140	11.813
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	15.216	6.140

Драган Дамјаноски
Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи

Председател на УО
Галев Дејан

Велес, Април 2023. година

- 4 -



«Друштво за производство на предико и конец ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС»

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

За годината што завршува на
на 31. Декември 2022. Година

(во 000 денари)

	Беле- шка	Запишан капитал	Добивка/загуба		Останата сеопфатна добивка				Други резерви		Вкупно	Некон- троли- рано уче- ство	Вкупна главнина
			Акумулирана	За годината	Преведу- вавје на Странски работни	Ревалори- зација на мат/немат. средства	Финансис- ки средства расположиви за продажба	Остана- ти рес- ерви	Законски резерви	За сопств- енки акции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОСТОЈБА НА 01.01.2022. ГОДИНА			93.149	81.375				9.939	6.568		191.031		191.031
<i>Исправка на грешки во претходен период</i>													
<i>Ефекти од промени на сметководствени политики (корекции)</i>													
<i>Повторно прикажана состојба на 01.01.2022.</i>			93.149	81.375				9.939	6.568		191.031		191.031
<i>Сеопфатна добивка/загуба за финансиската година</i>													
<i>Добивка/загуба за финансиската година</i>					796						796		796
<i>Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот</i>													
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА													
<i>Трансакции со акционерите признаени во капиталот и резервите</i>													
<i>Издвојување на резерви</i>													
<i>Дивиденди</i>				30.711	(177)				(402)		30.132		30.132
<i>Откупени сопствени акции</i>													
<i>Продадени сопствени акции</i>													
ВКУПНО ТРАНСАКЦИИ СО АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЗНАЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ													
СОСТОЈБА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2022.			93.149	112.086	619			9.537	6.568		221.959		221.959

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Драган Дамјаноски

Председател на УО
Галев Дејан

Велес, Април 2023. година



БЕЛЕШКИ КОН РЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА 31. ДЕКЕМВРИ 2022. И 2021. ГОДИНА

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштво: Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес, број на регистарска влошка во Централниот Регистар на РМ 02007557-4-03-000. Дата на основање 13.05.1991. година.
- Седиште:ул.Вардарска бр.50, општина Велес град Велес
- Позначајни дејности кои ги извршува:подготовка и предење на текстилни влакна
- Основач: ВЕТЕКС АД Велес, 100.00 % сопственик
- Број на вработени: 165
- Сопственичка структура: приватна сопственост.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи изработени од страна на менаџерскиот тим се изготвени врз основа на МСФИ и Македонските прописи кои ја одразуваат целокупната примена на Законот за Трговски друштва, а посебно поглавјата кои ја регулираат сметководствената материја и финансово работење, како и другите позитивни законски прописи кои се однесуваат на примената на сметководствените принципи.

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на друштвото. Трансакциите се прикажани врз основа на метод на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена врз основа на принципот на континуитет т.е. фактот дека друштвото ќе продолжи да работи и во иднина. Во рамките на пропишаните сметководствени политики субјектот конзистентно одлучува за истите во утврдениот пресметковен период.

Заради се поголемото барање на корисниците на финансиските извештаи за поквалитетни информации врз чија што основа ги донесуваат своите деловни одлуки освен основните финансиски извештаи се поголема примена имаат и задолжителните забелешки кон финансиските извештаи како и низа други барања за објавувања. Затоа финансиските извештаи онака како што се пропишани со нашите прописи не би можеле да ги задоволат потребите на широкиот круг на корисници. Посебна цел на нашите финансиски извештаи е известувањето за даночни потреби.

Со новиот Правилник за водење на сметководство од 29. Декември 2009. година објавен во Службен весник на РМ бр.159/2009, објавени се изменетите и ревидирани Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, кои треба да се применуваат при составување на финансиските извештаи. Комплетен сет на финансиски извештаи содржи:

-
-
- Извештај за финансиска состојба;
 - Извештај за сеопфатна добивка;
 - Извештај за промена во главнината ;
 - Извештај за готовинските текови и
 - Белешки кон финансиските извештаи.

Основни сметководствени претпоставки според кој субјектот ги изготвува финансиските извештаи се:

- пресметковна основа во сметководството;
- континуитет;
- конзистентност.

2.2. ПОДГОТОВКА ВО УСЛОВИ НА ИНФЛАЦИЈА

При изготвување на годишната сметка за 2022. година и наредните години, не постои законска обврска за спроведување на задолжителна ревалоризација. Според МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, основно е почетното признавање како средство на недвижностите, постројките и опремата тие да се искажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби од оштетување.

МСС 16, покрај основната постапка за почетно признавање на средствата дозволува и алтернативна постапка според која по почетната постапка средствата треба да се искажат по ревалоризиран износ кој претставува објективна вредност на датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба од оштетувања.

Менаџментот е со убедување дека финансиските извештаи на друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ. Поради многу нискиот коефициент на пораст на цените на индустриските производи менаџментот не се определи да ја примени алтернативната постапка.

2.3. СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансиските извештаи за 2022. година се ревидирани и е обезбеден принципот на конзистентност и споредливост со финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2021. година.

2.4. ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ

Друштвото извршило усогласување на книговодствената со фактичката состојба која ја утврдил со попис на сите средства и извори на средства со 31.12.2022. година.

Изјава за усогласеност

Врз основа на член 469 став 2 од ЗТД („Службен весник на РМ“, 28/04; 84/05; 25/07; 87/08; 42/10 и 48/10), односно врз основа на Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“, 159/09 и 164/10) и согласно со точката ВО2 од МСФИ 1, Претседателот на Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес од Велес, Галев Дејан на ден 31.12.2022 година, на експлицитен начин и безрезервно ја дава следната:

ИЗЈАВА

Почнувајќи од 01.01.2011. година, Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес од Велес, своите финансиски извештаи ќе ги подготвува и презентира со целосна примена на МСФИ.

Велес, 31.12.2022. година

- Годишната сметка е изготвена врз основа на Меѓународните стандарди за финансиско известување;
- Годишната сметка е поединечна;
- Валута на презентација е МКД .

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. ПРВИЧНО УСВОЈУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МСФИ)

Член 1

Финансиски извештаи на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес се усогласени со МСФИ.

Известувачки датум за првите финансиски извештаи според МСФИ на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес е 31. Декември 2011. година.

Член 2

Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес во почетниот биланс на состојбата според МСФИ:

- ги признава сите средства и обврски чиешто признавање се бара според МСФИ,
- не признава ставки како средства или обврски, ако МСФИ не дозволуваат такво признавање,
- ги применува МСФИ при мерењето на сите признаени средства и обврски.

Член 3

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8,(точки 34-36)

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);

- застареноста на залихите (тековно) и

-корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

3.2. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Член 4

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се исказуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Неуплатениот капитал го намалува износот на запишаниот капитал.

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен, доколку обврзникот не го уплати и во дополнителниот рок согласно позитивните законски прописи.

3.3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Член 5

Друштвото ги разграничува нематеријалните средства како долгорочни средства и средства расположиви за продажба.

Нематеријалните средства ги опфаќаат заштитните знаци и имиња,издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права.

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настапување (трошоци за развој).

Член 6

Издатоците за истражување не се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката или дистрибуцијата на производи, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 7,5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта, се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок за набавка на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување, кои се вклучуваат во расходите на тековниот период.

Член 7

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период на добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Член 8

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба, односно во периодите во кој се очекуваат економските користи, но не подолго од 7, 5 години.

3.4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА (НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА - НПО)

Член 9

Друштвото ги разграничува материјалните средства како долгорочни средства и средства расположиви за продажба.

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може веродостојно да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за: подготовкa на местото (рамнење, потпорни сидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби), испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, услуги на стручни лица и слично).

Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до конечната куповна цена.

Каматите по кредитите земени за набавка на материјални средства се капитализираат и влегуваат во состав на набавната вредност.

Член 10

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ кај НПО, разликата се отпишува преку вредносно усогласување до надоместливиот износ.

Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредбата на сметководствената (сегашна вредност) со продажната вредност.

Член 11

Кај материјалните средства се прави разлика меѓу инвестиционото (тековно) одржување и инвестиционото вложување.

Трошоците за одржување и поправки на средствата, т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расходи на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува капацитетот на средството, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

Член 12

Набавката на средствата може да се реализира и со размена за друго средство, односно за хартии од вредност.

Во случај на таква размена, износот на трошокот на набавка се утврдува според пазарната вредност на превземеното (набавеното) средство.

Ако таквата вредност не е позната тогаш истата се определува според објективната вредност на отстапеното долготочно материјално средство, односно според објективната вредност на хартиите од вредност.

Трошоците на набавка на предметите и услугите изработени во сопствена режија, кои се користат како постојан материјален имот, се утврдуваат во висина на нивните цени на производство, под услов да не ја надминуваат нивната нето пазарна (реализациона) вредност.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 - Залихи.

Член 13

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на средството може да се процени и врз основа на бројот на производи или слични единици за кои се очекува дека друштвото ќе ги оствари од тоа средство - функционален метод .

Член 14

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

Градежни објекти	40 год.
Парни котли	10 год.
Погонски машини	10 год.
Пумпи,брусилици,компресори	10 год.
Вильушкари	10 год.
Телефонска централа	5 год.
Клима уреди,греалки,рафтови	5 год.
Фотокопир,калкулатори	5 год.
ПП апарати,ваги	5 год.
Возила	4 год.
Канцелариски мебел	5 год.
Компјутери,печатачи	4 год.
Опрема менза	10 год.

Земјиште, книги и уметнички дела не подлежат на амортизација.

Член 15

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација. Остатокот на вредноста за потребите на пресметка на амортизацијата се смета за незначителен за средствата кои се предмет на досегашна набавка

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 17.

На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Член 16

Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин:

Градежни објекти	2.5 %
Парни котли	10.0 %
Погонски машини	10.0 %
Пумпи,брусилици,компресори	10.0 %
Виљушкари	10.0 %
Телефонска централа	20.0 %
Клима уреди,греалки,рафтови	20.0 %
Фотокопир,калкулатори	20.0 %
ПП апарати,ваги	20.0 %
Возила	25.0 %
Канцелариски мебел	20.0 %
Компјутери,печатачи	25.0 %
Опрема менза	10.0 %

3.5. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Член 17

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите ќе се водат според методот на трошокот на вложување.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргувanje), се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена).

Непазарните хартии од вредност (расположиви за продажба), се мерат според проценетата објективна вредност.

Останатите долготочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Член 18

Исправката (вредносното усогласување) на вложувањата, се спроведува во периодот на сознавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на друштвото.

3.6. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Член 19

Сировините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми, се евидентираат според трошоците на набавката, а пресметката на потрошокот со примена на методот на специфична идентификација на производите на залиха.

Член 20

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при самата набавка.

Член 21

Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат при набавка .

Член 22

Намалувањето на вредноста на залихите, се спроведува во време на редовните месечни и годишниот, а врз основа на проценка на оштетеност, рок на употреба, дотраеност на залихите и слично.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализацијоната вредност.

Член 23

Залихите на недовршеното производство,полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавка,односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат:трошоците на материјали за изработка,платите за изработка,останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите.

Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат.

Трошоците на управата и продажбата(управно-продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство,полупроизводи и готови производи се врши при годишниот попис.Намалување на вредноста на залихите се врши во случај на неадекватен квалитет на изработката,оштетување и дотраеност на залихите до нето реализацијоната вредност ако е пониска од набавната.Во случај на вонредни настани на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис.

Нето реализацијоната вредност е продажна цена во редовниот тек на работењето,намалена за проценетите трошоци за довршување на производството и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

Член 24

Залихите на трговски стоки во магацинот, се водат по набавни цени .

Намалување на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини, на товар на расходите на периодот.

Член 25

Залихите на трговските стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен ДДВ и пресметана разлика во цени. Намалувањето на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини на товар на расходите на периодот.

3.7. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНА ВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Член 26

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се исказуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени за работи и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата.

Вредносно усогласување на побарувањата ќе се врши преку исправка на вредноста и траен отпис на побарувањата.

Намалувањето на вредноста на побарувањата (вредносното усогласување), се спроведува задолжително, кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација или врз основа на воспоставените политики на времените рамки, како и во услови на настапување на рокот на застарување од 3 (три) години за побарувањата од должничко доверителен однос и општиот рок од 5 (пет) години за сите останати побарувања.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура:

Побарувањата над 3 години се вреднуваат 0% од номиналниот износ.

3.8. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Член 27

Вложувањата во хартии од вредност се исказуваат според методот на трошоците на вложување.

Член 28

Дадените заеми, депозити и кауции се исказуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

Член 29

Останатите краткорочни вложувања се исказуваат по набавна вредност.

3.9. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕНА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Член 30

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се исказуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се исказуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за исказување на вредностите во финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2022. година се следниве:

Валута	31.Декември 2022.	31.Декември 2021.
1 USD	57,6535	54,3736
1 EUR	61,4932	61,6270

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за парични текови:

а) Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни);

б) Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на беззначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.10. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 31

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Извештајот за сеопфатната добивка.

3.11. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Член 32

Однапред платените трошоци за идни периоди се исказуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат исказани на соодветна сметководствена исправа.

Член 33

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се исказуваат како активни временски разграничувања.

Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата.

Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ

Член 34

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Неуплатениот запишан капитал го намалува вкупниот запишан капитал.

3.13. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)

Член 35

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства, по нивното почетно признавање според набавната вредност.

Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства.

3.14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Член 36

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

3.15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА

Член 37

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата, со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието / собирот на содружници и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Авансот на добивка може да се исплатува ако меѓу пресметковниот период искажува добивка и ако не постои пренесена загуба.

3.16. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Член 38

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот за сеопфатната добивка се исказува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

3.17. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Член 39

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгороочни обврски се исказуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Долгорочните резервирања се исказуваат како долгороочни обврски за гаранции, оштети и отпремници.

Член 40

Обврските исказани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

Член 41

Обврските по хартии од вредност се исказуваат по номинална вредност на хартиите од вредност според одлуката за издавање.

3.18. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Член 42

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се исказуваат во вредност која е исказана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

Член 43

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се исказуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

3.19. ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Член 44

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Член 45

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Член 46

Наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди се евидентираат во корист на временските разграничувања, а за кои не било исказано соодветно побарување.

3.20. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Член 47

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските, односно доведат до зголемување на капиталот со исклучок на зголемувањата кои се направени од учесниците во основната главнина.

Член 48

Приходите од продажба на добра се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Член 49

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Член 50

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите соодветни меѓународни сметководствени стандарди (МСФИ).

3.21. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Член 51

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Член 52

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од Рамката).

Член 53

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.22. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС .

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2017. година како и за следните години.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

За материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, користен е дополнителен метод за повторна проценка до датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Промена на сметководствени политики и корекција на грешки во тековниот период не е настаната.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Пазарниот ризик е нормален ризик со кој што се соочува друштвото во работењето во своето секојдневно опкружување.

Друштвото е ориентирано како на домашниот така и на странскиот пазар.

Неликвидноста на домашниот и на странскиот пазар е присутна во работењето на друштвото, а создавањето на цврсти и партнерски односи со купувачите е основна цел на друштвото.

Финансиската криза, политичките фактори, нестабилноста на регионот имаат деструктивно влијание врз пазарот .

Проширувањето на асортиманот и внимателно вклучување на новите производиво понудата на друштвото, како и промотивните активности за запознавањето на квалитетот и асортиманот на производите и други маркентишките активности претставуваат одговор на друштвото за соочување со пазарниот ризик.

Ризикот на ликвидност поради глобална светска финансиска криза е поизразен во регионот, а друштвото настојува со постојани контакти со комитетите преку нагласување на обврските за плаќање во роковите од должничко-доверителни односи, да го елиминара ризикот од наплата.

Педигрето на купувачите, историјатот на нивните долгови и кредитна изложеност, нивната задолженост се испитува и следи во текот на работењето.

Друштвото не применува финансиските инструменти за обезбедување на наплата, а селективниот избор на купувачите и негување и развивање на односите со истите се единствени методи во овој период на работење.

Друштвото превзема активности на утужување за наплата на побарувањата кои не се реализирани до 3 години од денот на купопродажба, додека општ рок на валута на наплата на побарувањата изнесува 90 дена.

Со купувачите задолжително се склучуваат купопродажни договори.

Друштвото се соочува со валутниот ризик во работењето со нерезидентите по основ на увоз извоз на стоки и услуги.

Друштвото се соочува со кредитниот ризик со кој кредитите и задолжувањето по основ на кредити се следи и не се дозволува оптоварување со кредити и износи на отплати на главен долг и камати да претставува потенцијална опасност за тековното работење.

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Приходи од продажба во земјата	28.649	49.790
Приходи од продажба во странство	264.273	269.929
Други приходи од продажба	-	-
Вкупно приходи од продажба	304.976	319.719

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Приходи од употреба на сопствени производи	577	577
Приходи од фонд за иновации	-	-
Останати приходи од работењето	15.877	4.107
Вкупно останати оперативни приходи	16.454	4.684

9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Трошоци за сировини и материјали	143.504	139.238
Трошоци за енергија	51.224	44.585
Вкупно трошоци за сировини и материјали	194.728	183.823

10. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Нето плати	41.382	44.066
Придонеси и даноци од плати	17.918	19.612
Други лични примања	8.868	12.338
Вкупно трошоци на вработените	68.168	76.016

11. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Амортизација	13.953	11.958
Вредносно усогласување	1.786	-
Набавна вредност на прод.стоки и услуги	335	334
Услуги со карактер на материјални трошоци	21.733	20.768
Останати трошоци од работењето	15.065	23.101
Вкупно останати оперативни расходи	52.872	56.161

12. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Приходи од камати	-	-
Расходи од камати	(2.454)	(1.051)
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно нето приходи - расходи од финансирање	(2.454)	(1.051)

13. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следното (во 000 денари):

2022	Земјиште	Згради	Опрема	Нематер. средства и вложувања	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1. јануари 2022.	528	134.635	323.186	12.639	470.988
Нови набавки во годината	-	24.582	238	-	24.820
Пренос од инвес.во тек	-			-	-
Расходи-продажба	-		(48.905)	(212)	(49.117)
Ревалоризација	-			-	-
Салдо на 31. Декември 2022.	528	159.217	274.519	12.427	446.691
Исправка на вредноста					
Салдо на 1. Јануари 2022.	-	103.334	247.756	-	351.090
Амортизација за 2022	-	2.469	11.484	-	13.953
Расходи	-	-	(47.321)	-	(47.321)
Ревалоризација	-	-		-	-
Салдо на 31. Декември 2022.	-	105.803	211.919	-	317.722
Нето сметководствена вредност на 01.01.2022.	528	31.301	75.430	12.639	119.898
Нето сметководствена вредност на 31.12.2022.	528	53.414	62.600	12.427	128.969
2021	Земјиште	Згради	Опрема	Нематер. средства и вложувања	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1. јануари 2021.	528	117.345	307.689	12.768	438.330
Нови набавки во годината	-	17.161	15.497	-	32.658
Пренос од инвес.во тек	-	129	-	(129)	-
Расходи-продажба	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2021.	528	134.635	323.186	12.639	470.988
Исправка на вредноста					
Салдо на 1. Јануари 2021.	-	101.073	238.059	-	339.132
Амортизација за 2021	-	2.261	9.697	-	11.958
Расходи	-	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Салдо на 31. Декември 2021.	-	103.334	247.756	-	351.090
Нето сметководствена вредност на 01.01.2021.	528	16.272	69.630	12.768	99.198
Нето сметководствена вредност на 31.12.2021.	528	31.301	75.430	12.639	119.898

14. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Сировини и материјали	56.873	100.474
Намалено за исправка на сировини и материјали	-	(205)
Резервни делови	1.347	2.094
Намалено за исправка на резервни делови	-	-
Ситен инвентар,амбалажа и автогуми на залиха	-	-
Намалено за исправка на ситен инвентар,амбалажа и автогуми на залиха	-	-
Недовршено производство	18.426	16.857
Готови производи	29.708	31.100
Намалено за исправка на готови производи	-	-
Трговски стоки	156	1.764
Намалено за исправка на трговски стоки	-	-
Вкупно залихи	106.510	152.084

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Побарувања од купувачи во земјата	452	224
Намалено за исправка	-	(10.808)
Побарувања од купувачи во странство	17.031	16.089
Вкупно побарувања од купувачи	17.483	5.505

16. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Побарувања за дадени аванси	379	484
Побарувања за повеќе платени даноци	6.454	11.032
Финансиски вложувања-орочен депозит	-	-
Останати побарувања	100	283
АВР	7.160	258
Вкупно други краткорочни побарувања	14.093	12.057

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Пари на денарски сметки и благајни	700	4.167
Пари на девизни сметки и благајни	14.516	1.973
Вкупно парични средства	15.216	6.140

18. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар под Трг.бр.829/98 од 06.01.1999. година има заведено акционерска главнина во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ од 98.032.476,00 денари.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на 5% од добивката согласно Законот за распределба на добивката.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од главнината.

До колку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва и останатите резерви може да се употребат за покривање на загуба после искајување и усвојување на резултатите во годишната сметка.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. Декември 2022. година.

18.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственици е следнава:

2022.		01.01.2022.				31.12.2022.	
Родови на акции	Во сопственост на:	Бр. на акции	Учество во %	Згол.	Нам.	Бр. на акции	Учество во %
Обични акции	Физички лица - акционери	30.048	100,00 %	-	-	30.048	100,00 %
Вкупно:		30.048	100,00 %	-	-	30.048	100,00 %

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Долгорочните финансиски обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Долгорочни кредити	18.523	12.324
Вкупно долгорочни финансиски обврски	18.523	12.324

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Краткорочните финансиски обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Краткорочни кредити	936	24.595
Обврски по ХОВ	-	42.031
Вкупно краткорочни финансиски обврски	936	66.626

21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачи се состојат од следното (во 000 денари):

	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Добавувачи во земјата	26.053	20.724
Добавувачи во странство	10.522	4.106
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	850
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	36.575	25.680

22. ДРУТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочните обврски се состојат од следното (во 000 денари):


	31. Декември 2022.	31. Декември 2021.
Примени аванси во земјата	-	-
Примени аванси во странство	-	-
Обврски по основ на резултатот	-	-
Обврски спрема вработените	2	9
Други обврски	-	-
Останати тековни обврски	4.276	14
Вкупно други краткорочни обврски	4.278	23

23. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Во текот на финансиската 2022. година Друштвото објавува Бруто добивка во износ од 3.385.476,00 денари на АОП 01. Извршено е зголемување за пресметаниот данок пресметан во Даночниот биланс за оданочување на остварената добивка во текот на годината, зголемена за непризнаените расходи за 2022. Година на АОП 02 на износ од 35.303.184,00 денари, односно основица на АОП 40 во износ од 38.688.660,00 денари намалена за износ од 12.793.845,00 денари на АОП 41 по основ на Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот даночен период е зголемена даночна основа во износ од 8.858.009, денари на АОП 42, Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочен со данок на добивка кај исплатувачот во износ од 550.360,00 денари на АОП 46 и по основ на реинвестирана добивка во износ од 3.385.476,00 денари на АОП 48, или основица по извршено намалување на АОП 49 во износ од 25.894.815,00,00 денари, оданочено со 10% и пресметан данок на добивка во износ од 2.589.482,00 денари на АОП 50 и на АОП 56 според пропишан образец за Данок од добивка ДБ.

Друштвото има платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период и истиот е искажен на АОП 57 во износ од 1.211.838,00 денари и со тоа друштвото има данок на добивка за плаќање во износ од 1.377.644,00 денари искажен на АОП 59.


Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Драган Дамјаноски




Председател на УО
Галев Дејан

ЕМБС: 04231660

Целосно име: Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес
Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	128.968.935,00			119.897.953,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	116.541.922,00			107.259.202,00
10	-- Недвижности (011+012)	53.942.103,00			31.829.251,00
11	-- Земјиште	528.068,00			528.068,00
12	-- Градежни објекти	53.414.035,00			31.301.183,00
13	-- Постројки и опрема	60.188.508,00			70.826.609,00
15	- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.374.608,00			3.983.929,00
19	- Останати материјални средства	36.703,00			619.413,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	10.876.886,00			10.876.886,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.550.127,00			1.761.865,00
30	- Останати долгочарни финансиски средства	1.550.127,00			1.761.865,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	146.142.300,00			175.528.190,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	106.510.193,00			152.084.568,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	56.873.227,00			100.268.805,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.346.597,00			2.094.672,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.426.282,00			16.856.742,00
41	-- Залихи на готови производи	29.707.814,00			31.100.330,00
42	-- Залихи на трговски стоки	156.273,00			1.764.019,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	24.416.591,00			17.304.003,00
47	-- Побарувања од купувачи	17.483.024,00			5.504.671,00

48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	379.033,00			484.446,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.454.535,00			11.032.123,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	99.999,00			282.763,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	15.215.516,00			6.139.619,00
60	- - Парични средства	15.215.516,00			6.139.619,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	7.160.064,00			258.115,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	282.271.299,00			295.684.258,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	221.958.690,00			191.029.865,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	93.148.800,00			93.148.800,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5.054.856,00			5.054.856,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	11.049.580,00			11.451.617,00
72	- - Законски резерви	6.567.941,00			6.567.941,00
74	- - Останати резерви	4.481.639,00			4.883.676,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	112.086.449,00			75.036.960,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	619.005,00			6.337.632,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	60.312.609,00			104.654.393,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	18.523.218,00			12.324.436,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	18.523.218,00			12.324.436,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	41.789.391,00			92.329.957,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	36.575.326,00			25.680.551,00
100	- - Обврски кон вработените	2.215,00			9.240,00
101	- - Тековни даночни обврски	4.275.591,00			13.567,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	936.259,00			24.594.699,00
105	- - Обврски по хартии од вредност				42.031.900,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	282.271.299,00			295.684.258,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година

201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	321.429.573,00			324.403.598,00
202	- - Приходи од продажба	304.976.067,00			319.718.926,00
203	- - Останати приходи	16.453.506,00			4.684.672,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	47.957.071,00			47.370.263,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	48.134.096,00			47.957.071,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	315.767.449,00			316.000.759,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	194.727.666,00			183.822.944,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	335.160,00			334.442,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	21.733.395,00			20.768.070,00
212	- - Останати трошоци од работењето	15.064.516,00			22.664.285,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	68.167.950,00			76.016.274,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	41.382.461,00			44.066.419,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.878.023,00			3.001.449,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	15.039.844,00			16.610.053,00
217	- - Останати трошоци за вработените	8.867.622,00			12.338.353,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13.952.701,00			11.958.172,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.786.061,00			
222	- - Останати расходи од работењето				436.572,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.453.673,00			1.050.660,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.453.673,00			1.050.660,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.385.476,00			7.938.987,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.385.476,00			7.938.987,00
252	- - Данок на добивка	2.589.482,00			646.936,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	795.994,00			7.292.051,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	155,00			178,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	- - Добивка за годината	795.994,00			7.292.051,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	795.994,00			7.292.051,00

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Земјишта	528.068,00			528.068,00
611	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				438.800,00
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	53.414.035,00			31.301.183,00
619	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)				180.673,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	93.148.800,00			93.148.800,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	19.459.477,00			12.324.436,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 108 од БС)	36.575.326,00			24.594.699,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	335.160,00			334.442,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	335.160,00			334.442,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	30.540.929,00			49.455.311,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	274.099.977,00			269.929.173,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	16.453.506,00			4.684.672,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	123.814.807,00			102.273.951,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	33.042.130,00			44.585.414,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	193.675,00			250.567,00
672	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	8.749.528,00			10.594.361,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	880.761,00			785.551,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	18.182.281,00			17.678.000,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП	6.301.910,00			6.135.924,00

	208 од БУ)			
679	- - Отпис на сите инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	535.979,00		1.519.176,00
681	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	10.319.433,00		10.125.206,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	272.243,00		316.131,00
684	- - Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	8.652.000,00		8.857.200,00
685	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.489.719,00		624.806,00
686	- - Наемници за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	261.783,00		844.717,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	63.738,00		56.100,00
693	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			112.206,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.378.802,00		3.250.797,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.174.850,00		117.636,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.782.622,00		2.657.873,00
704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	3.268.287,00		4.374.614,00
705	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.274.767,00		1.638.677,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.655.328,00		2.562.776,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	931.428,00		723.535,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.356.381,00		2.193.194,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	661.714,00		753.512,00
713	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	84.852,00		148.739,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	422.709,00		6.653.198,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	11.961.569,00		18.845.305,00
721	- - Исплатени дивиденди	11.294.826,00		11.323.993,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	155,00		178,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2088	- 13.10 - Подготовка и предење на текстилни влакна	304.640.907,00			
2391	- 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	335.160,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	16.453.506,00			

Потпишано од:

DRAGE DAMJANOSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Извјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДИВО И КОНЕЦ
ВЕТЕКС АД ВЕЛЕС

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ВЕТЕКС ВЕЛЕС
ЗА РАБОТАТА ВО ДЕЛОВНАТА 2022 ГОДИНА

Велес, Март 2023

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштво: Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес, број на регистарска влошка во Централниот Регистар на РМ 020075577-4-03-000, регистрирано според Законот за трговски друштва во Основниот суд Скопје1 во Скопје и е запишано според Решение Трг.бр.829/98 од 06.01.1999година
- Седиште:ул.Вардарска бр.50, општина Велес град Велес
- Позначајни дејности кои ги извршува:подготовка и предење на текстилни влакна
- Основач: ВЕТЕКС АД Велес, 100.00 % сопственик
- Број на вработени: 165, со степен на образование:
 - ВСС Електро-технички факултет - 1
 - ВСС Економски факултет - 3
 - ВШСС Технолошки факултет - 2
 - ССС Средно образование - 82
 - ССП Стручна подготвока - 66
 - Основно образование - 11
- Сопственичка структура: приватна сопственост.

Во статутот на Ветекс АД Велес донесен од страна на Собранието на АД се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на АД како и органите на управување и раководење и тоа:

- . Собрание на друштвото
- . Управен одбор
- . Надзорен одбор

Согласно член 75 од Статутот на Акционерското друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД , Управниот одбор на друштвото го изготви овој извештај.

Извештајот е работен на основа работата на Управниот одбор во текот на 2022 година и на основа на податоците и информациите од сметководствените и други евиденции на друштвото.

Произведени се 384 тони разни типови и нумерации на конци и предива со памучен и памучно-синтетски состав и тоа конци за рачна работа , конци за хеклање.

За остварување на производството направени се трошоци на основните сировини, репроматеријали и енергија:разни типови на памук (турски, giza 86 , giza 88 идр.) , разни типови на синтетски влакна (filament, viskoza, štapel,sea sel), разни видови на бои, хемикалии и помошни средства. Анализата на трошоците зборува за економично трошење, што не значи дека сеуште нема простор за намалување на трошоците

Во 2022 година реализирани се 370.476,00 кг. на конци и предива.Бројките покажуваат дека дел од залихите од претходната година и се што е произведено во тековната година е реализирано.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕТСТАВЕНИ ВО БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ

Опис	Износ
Оперативни приходи	
Приходи од продажба	321.429.573
Останати деловни приходи	304.976.067
	16.453.506
Промена на залихи на производи	177.025
Оперативни расходи	318.221.122
Материјални трошоци за сировини и материјали	142.622.494
Трошоци за енергија	51.224.411
Транспортни услуги	10.591.676
Услуги за пакување	8.652.000
Услуги за одржување и заштита	2.591.918

Комунални услуги	880.761
Услуги за обезбедување,шпедиција КХВ,ЦДХВ	2.227.936
Трошоци за вработени	69.342.800
-нето плати	41.382.461
-придонес	15.039.844
-даноци	2.878.023
-други лични примања,сл.патувања,исхрана,превоз	10.042.472
Амортизација	13.952.701
Трошоци за осигурување	2.356.381
Трошоси за репрезентација	931.428
Трошоци за други извршени услуги	5.701.836
Камати по кредити,курсни разлики	2.453.673
Трошоци ресход	1.786.061
Неотпишана вредност на осн.сред.	1.080.923
Набавна вредност на продадена стока	335.160
Судски трошоци	332.057
Трошоци за данок на имот	267.036
Трошоци за обука и цертификати,проекти	774.480
Трошоци за ревизија	185.400
Добивка пред оданочување	3.385.476
Данок од добивката	2.589.482
Добивка по оданочување	795.994

Согласно одлуката број 03-39/3-3 усвоена на собранието на акционерите од 31.05.2022 година со која добивката во 2021 година во износ од 6.924.443,00 денари беше реинвестирана добивка и искористена за набавка на основни средства .Управниот одбор известува дека :

во текот на 2022 година извршено е тековно одржување на градежните објекти и извршени се градежни работи во износ од 599.956,00 денари.За одржување на опремата, машините и другите основни средства извршени се инвестиции за резервни делови во износ од 8.869.222,00 денари.Извршено е инвестирање од тековното работење за основни средства и тоа:

Магацин	599.956,00 ден.
Фотоволтаична централа	23.991.216,00ден.
Клима уред	151.694,00ден.
Компјутер	58.570,00ден.
Компјутер	27.618,00ден.
ВКУПНО	24.826.054,00ден.

Со постојано и домаќинско одржување на основните средства се овозможува производниот процес да се одвива нормално без поголеми застои, кое влијае на остварување на производствените и финансиските резултати во друштвото. Вкупните инвестициони вложувања 24.826.054,00 ден.се извршени во услови на најголемата здравствена и економска криза со цел одржување на основните средства и нивно осовременување. Во 2022 год. извршена е исплата на дивиденди на акционерите во износ од 11.294.826,00 денари.

ПОЛИТИКИ ВО 2023 ГОДИНА

- Потрага по пазар за набавка на квалитетни сировини и материјали по најповолни услови;
- Заштеда и рационално користење на енергенсите;
- Изработка на нови видови еко производи;
- Проширување на пласманот на производите на нови пазари;
- Вложувања на напори за навремена наплата на побарувањата и навремено плакање на обврските кон добавувачите;
- Изготвување на проекти за добивање на интегрирани еколошки дозволи согласно законските прописи во земјата ,и аплицирање за добивање поволни банкарски кредити од ЕБРД со поволни камати и грејс периоди на враќање;
- Вложување во подобрување на условите за работа во производните погони согласно законите за заштита и безбедност при работа

Остварувањето на погоре зацртаните политики ќе резултира со повисоки производни резултати кои ќе се одразат на остварување на поголеми финансиски резултати на Друштвото со можен ризик од случаувањата во земјите во кои се пласираат производите.



Извештај за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со друштвото по деловната 2022 година

Членовите на Надзорниот одбор, согласно одредбите од Статутот на Друштвото за производство на продиво и конец ВЕТЕКС АД Велес, како и во согласност со Законот за трговските друштва, во текот на деловната 2022 година вршеа контрола над управувањето со друштвото, односно го контролираа работењето на членовите на Управниот одбор. Контролата се спроведуваше со проверка на книгите, документите, имотот, состојбата на благајната и на другите показатели кои го прикажуваат работењето на друштвото, како и со постојан и непосреден увид во работата на членовите на Управниот одбор.

Согласно законските рокови и промената во законската регулатива, Управниот одбор изготви годишна сметка и консолидирана сметка на ВЕТЕКС АД и ВЕ-КО ДООЕЛ Велес како извештај за работењето на друштвото во деловната 2022 година, а врз основа на вака изготвените документи беше донесена предлог одлуката за распоредување на остварената добивка за финансиската година.

Годишните сметки, годишниот извештај за работењето на друштвото во текот на деловната 2022 година и предлог одлуката за распоредување на остварената добивка за финансиската година, беа благовремено доставени од страна на Управниот одбор. Врз основа на доставениот извештај во кој што е утврдено дека сметководствените работи, годишните сметки и годишниот извештај одговараат на законските одредби, како и од увидот во гореспоменатата документација. Надзорниот одбор, односно неговите членови, во целост се согласуваат дека финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на ВЕТЕКС АД Велес заклучно со 31.12.2022 година, како и неговата финансиска успешност и готовинските текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Законските прописи на Република Македонија, Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за Финансиско Известување. Надзорниот одбор, врз основа на претходно наведеното, предлага да се усвои годишната сметка на Ветекс АД Велес, консолидирана сметка на Ветекс АД Велес, да се донесе Одлука за распоредување на остварената добивка за финансиската 2022 година согласно предлог одлуката, како и да се одобри работата на членовите на Управниот одбор.

Управен одбор
